



**Симфониски концерт, опера, балет, концерти на камерна и хорска музика се дел од програмските содржини на деветтото издание на манифестацијата "Есенски музички свечености", која почна на 6 ноември, а ќе трае до 27 истиот месец.**

Пишува: Милева ЛАЗОВА

Следна беше операта "Волшебната флејта" од Моцарт, во изведба на солистите Ана и Игор Дурловски и Благој Нацоски, под диригентство на гостинот од Австрија, Рикардо Моресо. Во рамки на манифестацијата, на 22 ноември, Македонската опера и балет ќе ја има премиерната изведба на представата "Кармен".

До крајот на "Есенски музички свечености" ќе се одржат и

Ставајќи се во позиција на истражувач на нови и свежи идеи, а со цел да се придонесе во поттикнувањето, унапредувањето и развојот на културата преку разни форми на изразување, Дирекцијата за култура и уметност, покрај веќе традиционалните активности и манифестации, во 2000 година ја иницираше новата музичка манифестација "Есенски музички свечености".

Традиционалниот термин на одржување на манифестацијата е ноември.

## ТРАДИЦИОНАЛНО АФИРМИРАЊЕ НА МАКЕДОНСКОТО ТВОРЕШТВО

И годинава, традиционално ноември се претвори во месец на музиката... почна деветтото издание на манифестацијата "Есенски музички свечености". Бројот на програмските термини и овој пат е богат, па така љубителите на музиката можеа и ќе можат да проследат многу концерти со разновидна жанровска определба - симфониски концерт, опера, балет, концерти на камерна и хорска музика. Програмските содржини се реализираат на познатите локации - Даутпашиновиот амам, Факултетот за музичка уметност, Македонската опера и балет, Македонската филхармонија и Католичката црква.

"Есенски музички свечености" стартуваше со концерт на Македонската филхармонија под диригентство на Борјан Цанев, каде што како солист настапи виолистката Ана Кондратенко. На програмата беа делата "Пролетание" на македонскиот композитор Стојан Стојков, симфонијата бр. 35 "Хафнер" од Моцарт и концертот за виолина и оркестар во де-дур од Чајковски.

камерни концерти на Божидар Пејиќ, виолончело, и Андреј Наунов, пијано; концерт на Надица Ристиќ, обоа, и Елена Атанасовска-Ивановска, пијано; и концерт на дуото Јета Старова, флејта, и Ермал Мехмети, виолина. Во текот на манифестацијата концерт ќе одржи и Градскиот мешан хор

"Вардар", кој го носи насловот "Молитви", а по неколку дена следува и фестивалот "Интер гитар", кој ќе трае од 21 до 23 ноември, во соработка со Младинскиот културен центар.

Со концертот на дуото Љубиша Кировски, виолина, и Маја Шутевска-Кировска, пијано, кое ќе го прослави јубилејот - 15 години на музичката сцена, манифестацијата ќе заврши на 27 ноември. Дуото Кировски ќе изведе неколку премиерни дела, меѓу кои и едно на младиот македонски композитор Дамјан Темков.

Манифестацијата "Есенски музички свечености" е поддржана од Министерството за култура со 200.000 денари, а таа добива голема поддршка и од музичките институции.